

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 а во врска со член 22, точка 10 и 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен Весник на Република Македонија“ бр. 5/2002), член 49 и 51 од Законот за пожарникарство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/04, 81/2007 и 55/2013, 158/2014, 193/2015, 39/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 152/19) член 2 ст.1 од Законот за управување со кризи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 29/05, 36/11, 41/14, 104/15, 39/16 и 83/18) член 4, став 2 и чл.9 од Законот за заштита и спасување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 36/04, 49/04, 86/08, 124/10, 18/11, 41/14, 129/15, 71/16, 106/16 и 83/18) и член 14, став 1 т.11 од Статутот на Општина Крива Паланка („Службен гласник на Општина Крива Паланка“ бр. 08/10, 08/2014, 2/2018 и 03/2019), Советот на Општина Крива Паланка на седницата одржана на ден 06.11.2019 година, донесе:

ПРОГРАМА

за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управување со кризи во 2020 година

Програмата за активностите на Општина Крива Паланка во областа на заштитата и спасувањето, противпожарната заштита и управувањето со кризи ги утврдува заедничките интереси и активности во овие области, кои претставуваат активности од јавен интерес. Според законските одредби, Општина Крива Паланка во 2020 година овие активности ќе ги остварува, насочува и координира преку :

- Општинскиот штаб за заштита и спасување
- Просторни сили за заштита и спасување,
- Комисијата за процена на штета од елементарни и други непогоди на територијата на Општина Крива Паланка
- Територијалната противпожарна единица која ќе дејствува на територијата на Општина Крива Паланка.

I. Цели:

- заштита и спасување на луѓето и материјалните добра од природни непогоди, пожари во населени места, во шуми, отворени простори, поплави, сообраќајни несреќи и др;

- заштита и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир и вонредна состојба;

- создавање на услови и можности за организирано остварување и реализација на заштитата на луѓето и материјалните добра;

- обезбедување на навремено истакнување на опасноста, благовремено откривање и елиминирање на причините за настанување на пожари и други видови непогоди;

- обезбедување на услови и можности за соодветна организација, опременост и координираност на силите за заштита и спасување, справување со кризи и противпожарната заштита.

II. Активности:

За реализација и остварување на основните цели на оваа Програма, активностите на Општината и Советот ќе бидат насочени кон создавање на максимални услови за реализирање на програмските определби во доменот на противпожарната заштита и спасувањето, како и заштитата и спасувањето во услови на разни видови непогоди, кризни состојби и други несреќи во мир.

Во оваа насока, активностите претежно ќе бидат насочени кон обезбедување на услови за квалитетна, брза и во законски рамки реализирана активност. Општина Крива Паланка во рамките на своите материјални можности ќе обезбеди услови потребни за

квалитетна и технички стручно подготвена единица за противпожарна заштита, која ќе може брзо и ефикасно да дејствува на целото подрачје на Општина Крива Паланка. создавање на услови за воспоставување, развој за зајакнување на доброволната противпожарна организација на својата територија како и непречено функционирање на останатите субјекти од областа на заштитата и спасувањето на територијата на општината.

III. Финансирање

Финансирањето на активностите од областа на заштитата и спасувањето, справувањето со кризни состојби и дејствувањето на Територијалната противпожарна единица, утврдени според оваа Програма ќе биде реализирано од:

- Средства од Буџетот на Општина Крива Паланка;
- Средства од Буџетот на РМ;
- Наплатени премии за осигурување на моторни возила (КАСКО) и осигурување од одговорност од употреба на моторни возила;
- Приходи од сопствени извори за извршени услуги од страна на Територијалната противпожарна единица

IV. Распоредување на финансиските средства:

Приходи за противпожарна заштита, заштита и спасување и управување со кризи:

Приходи

| | |
|--|----------------------------|
| 1. Наменска дотација | 7.756.000,00 |
| 2. Наплатени премии од каско осигурување | 400.000,00 |
| 3. Буџет на Општина Крива Паланка | 1.270.000,00 |
| 4. Приходи од сопствени извори на ТППЕ | / |
| 5. Вкупно | 9.426.000,00 денари |

А.) Расходи за противпожарна заштита:

| | |
|---|----------------------------|
| 1. Плати,наемнини и надоместоци за вработените | 7.756.000,00 |
| 2. Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт | 400.000,00 |
| 3. Поправки и тековно одржување на возила | 200.000,00 |
| 4. Набавка на гуми и резервни делови за ПП возила | 100.000,00 |
| 5. Набавка на техничка и заштитна опрема | 200.000,00 |
| 6. Регистрација на возила | 50.000,00 |
| 7. Обука- договорни услуги (трибини, обуки) | 20.000,00 |
| 8. Учество во проекти и програми | 100.000,00 |
| Вкупно | 8.826.000,00 денари |

Б). Расходи за заштита и спасување:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Трансфер на средства | 50.000,00 |
| 2. Набавка на опрема и средства | 250.000,00 |
| 3. Вкупно: | 300.000,00 денари |

В). Расходи за управување со кризи:

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| 1. Трансфер на средства | 50.000,00 |
| 2. Набавка на опрема и средства | 250.000,00 |
| 3. Вкупно: | 300.000,00 денари |

Вкупно расходи А, Б + В: 9.426.000,00 денари

V. Други форми на активности за поддржување и помагање на ТППЕ

Активностите на Територијалната противпожарна единица – Крива Паланка, кои ги надминуваат границите на територијата на Општина Крива Паланка, освен со финансиски

средства, Градоначалникот и Советот на Општина Крива Паланка ќе ги помагаат и стимулираат и со:

- одбележување на Денот на пожарникарите;
- учество на Градоначалникот и претставници на Советот на средби и настани организирани од страна на ТППЕ Крива Паланка по разни поводи и прослави
- поддршка и учество во проектни активности

VI. Завршни одредби:

За спроведување на оваа Програма се грижи Советот, Градоначалникот на Општина Крива Паланка и општинската администрација.

Во соработка со Општинскиот штаб за заштита и спасување, Дирекцијата за заштита и спасување, Центарот за управување со кризи и другите надлежни органи и тела, одделенијата и вработените на Општина Крива Паланка ќе го следат спроведувањето на оваа Програма и активно ќе учествуваат во нејзината реализација, како и во покренувањето на иницијативи, давање на мислења и поднесување на предлози во врска со остварувањето на програмските цели и активности.

Програмата влегува во сила осмиот ден од објавувањето во Службен гласник на општина Крива Паланка, а ќе се применува од 01.01.2020 година.

Бр.3567/53
06.11.2019 година
Крива Паланка

Советот на Општина Крива Паланка
Претседател
Изабела Павловска